

Архива

Барај...

 вести речник архива

Вести

Спорт

Магазин

Најнови вести

Извори

Top Tweets

ТВ Емисии

Филм

Од 01 01 1991

До 31 12 2012

идеи за поделба на македонија

Извор

- сите
- Дневник
- Утрински
- Вест
- А1
- Време
- Канал5
- Нетпрес
- МТВ
- Алфа
- Сител
- Курир
- Собрание
- Капитал
- Кајгана

Опции

Пребарувај:

- цел текст
- само наслов


Временски:

- растечки
- опаѓачки

Смоквин лист за Љубчо Георгиевски

Дневник / 19.07.2012

Изјавата на Георгиевски временски се совпадна со промоцијата на идејата за „балкански Бенелукс“ (поддржана и од Брисел како „економско и политичко здружување на Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора“), соопштена од Тирана од кабинетот на албанскиот премиер Сали Бериша и од устата на министер во македонската влада Љубчо Георгиевски уште еднаш ја скандализираше македонската и балканската јавност. Овој пат од Загреб, од хрватскиот влијателен јавен сервис. Кога на тоа би гледале само како на уште еден експрес пресметан од потребата за грст медиумско внимание и враќање на отпишаните на политичката сцена, Георгиевски не би го заслужил овој простор. Меѓутоа, сепак, во прашање е една константа во неговото дејствување и тоа не надвор од актуелниот балкански и регионален политички и безбедносен контекст. Изјавата на Георгиевски временски се совпадна со промоцијата на идејата за „балкански Бенелукс“ (поддржана и од Брисел како „економско и политичко здружување на Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора“), соопштена од Тирана од кабинетот на албанскиот премиер Сали Бериша и од устата на министер во македонската влада! Во една поширока балканска рамка на идеи за нов Дејтон, во моментот кога новиот српски претседател „признава“ дека тој не може повеќе да биде претседател на Приштина, ама и косовската претседателка не може да биде претседателка на Косовска Митровица! Претпазливите тоа го читаат како исцртување на нови граници преку користење симболи, за какви што идниот српски премиер Ивица Дачиќ и не троши време. Тој отворено ќе побара поделба на Косово, земјата и светоста (српскиот патријарх Иринеј) која може да се отстапи (изгуби) само со војна. Врати Бериша, со предупредување од нови конфликти. Тоа е поширокиот контекст на изјавата и „вежбањето падежи“ на еден поранешен македонски премиер. Дали е случајно одбран Загреб, градот со кој „из врукер Скопља“ комуницираше Георгиевски? Не верувам дека е така. Да не се враќаеме подлабоко во историјата - с' до Ванчо Михајлов, ама Загреб е метрополата која дипломатски го згрижи Бугаринот Велизар Ечев, човекот кој затскриен зад формалниот идентитет на новинар, во периодот од 1978 до 1993 година, ја „шпарташе и ораше“ безбедносно нашата земја, врбуваше македонски политичари од кои „неколкумина израснаа во врвни во Република Македонија!“ Ечев „од разбирливи причини не може да ги каже нивните имиња“, но сепак ни кажува дека токму тој ги однел лидерите на ВМРО-ДПМНЕ, Љубчо Георгиевски и Доста Димовска, на почетокот од 1992 година, тајно во Софија на поклонение пред шпионот и познат негатор на се што е македонско Красимир Каракачанов и тогашната „државна глава“, претседателот Стојанов. Во Скопје, пак, десната рака на Љубчо, Доста во кризната 1991 одржуваше контакти со (формално) воениот аташе на бугарската амбасада, генералот - подоцнежен шеф на бугарското воено разузнавање и сегашен шеф на цивилните агенции за обезбедување, со клонови и во Македонија! Од Загреб, пријателот на Георгиевски, Ечев ја продолжи антимакедонската дејност, додека Георгиевски, виа Хрватска, го повтори она што го кажуваше по повод Енциклопедијата на Блаже Ристовски. Академикот во 2001 му предлагал поделба на Македонија со Албанците. Се разбира дека Георгиевски ја прифати идејата и јавно ја популаризираше, како што тоа го прави и денеска само „малку поискрено од другите политички лидери“ (Арбен Џафери). И тогаш и сега поддршката му доаѓа од Џафери, човекот за кого „интегративните теории се неполитички, социјални и за хендикепирани лица“, оној кој во интервју за косовска телевизија призна дека по изборите во 1998 година со Георгиевски направиле план за „мирна поделба на Македонија“, но војната ги спречила да го реализираат планот. Џафери беше мизансценот на договарната средба во средата на „Војводата“ и „Четникот“, додека во градбата на мостот на нивното спојување несомнена е улогата на Георгиевски. Проблемот е што патеката е поплочена со Љубчовото идолопоклонство кон Михајлов, Александров и Протогеров. На тој фон Црвеноски не може да биде уверлив дека нивото (приземноста) на меѓусебните навреди со Тачи, може да биде мерило за тоа до кое дереце е доведена државата!? Љубен Пауновски, одбранбениот воен министер од 1991, директно ги обвинува Георгиевски и Димовска, за опструкции и саботирање на одбраната, за намерно разгорување на конфликтот: „Директно ми беше соопштено дека мора да се поделиме со Албанците, да им дадеме територии кај Гостиварско, Дебарско и Тетовско (со прст ми беа означени териториите на картата на Македонија), а остатокот, ми беше речено, да го носиме кај нашите во Бугарија“, обвини Пауновски. Љубчо и Арбен се двајцата наши политичари со најповластен третман во софиските медиуми. Загреб, пак, е метрополата со голема наклонетост кон Албанците, директни учесници во поновите хрватски случувања - од учеството во нивната татковинска војна до поставувањето на Месиќ на државниот трон. За неупатените може да биде „новина“ дека Георгиевски договарал поделба на Македонија и „хумана размена



територија и населења" со застреланиот српски премиер Ѓинѓиќ. Најверојатно и со картографот Милошевиќ во Хаг. Тогаш Албанците „врло лако“ би ја прифатиле „патриотската“ понуда на Георгиевски: кршот во Мала Преспа (Албанија) да го трампа за Дебар и плодниот Полог! Ама не и денес, жали Георгиевски за десловенизацијата (дебугаризацијата, Кире Наумов), бидејќи апетитите им се многу поголеми: цело Косово и Македонија до „пола Куманова“! Идејата за обединување на Албанците е жива, од Призренската лига (1878) наваму. Еволуираше од „Голема“ преку „Културна“ и „Природна“ Албанија, до „балкански Бенелукс“!? Во историјата многу често големите се нагудувале на сметка на малите. Тоа за жал може да и се случи и на Македонија, ако навреме не ги препознае опасностите и не изгради национално единство. Но, како кога власта и опозицијата најновата изјава на Георгиевски ја користат за дневнополитичко надмудрување? Првите да ни продадат „рог за свеќа“ (смешно: токму поради ова раскрстиле со Љубчо!), а вторите „Шемоидно“ да поентираат: Клучното прашање не е што правел во 2001 (нивниот) Георгиевски, туку (туѓиот) Груевски!? Љупчо е невин, покриен со смоквиот лист на коалицијата, во која ете се и Тачи и Џафери. Недостига само уште Питер Фејт за впечатокот да биде комплетен!? Веле МИТАНОСКИ

Изборот и позициите на вестите на TIME.mk се одредуваат автоматски со компјутерска програма. Прикажаното време, или датум, се однесува на моментот кога веста била внесена или освежена во TIME.mk. TIME.mk не презема никаква одговорност за веродостојноста на преземените информации.

[Извори](#) - [Услови за индексирање](#) - [Како работи TIME.mk?](#) - [Маркетинг](#) - [Блог](#) - [Контакт](#)

© 2008 - 2021 TIME.mk